

## ПРЕГЛЕД НА ПОДАТОЦИ

Соопштение на Државниот завод за статистика на Република Македонија  
број 4.1.23.07 од 23.01.2023 година.

Просечно исплатена месечна нето-плата во денари во РМ изнесува:

- 33.011,00 денари- месец ноември 2022 година
- 28.718,00 денари- за месец јануари - декември 2021 година
- 32.890,00 денари- за месец септември - ноември 2022 година  
(просечно исплатена нето-плата во претходните три месеца)

Напомена: Просечната месечна исплатена нето плата и просечната исплатена нето плата во претходните три месеца се користат при пресметка на пооделни надоместоци и тоа:

- пресметување на трошоците за исхрана за време на работа, доколку работодавачот исхраната ја организира на свој трошок;
- дневници за службени патувања во земјата,
- отпремнина при заминување во пензија,
- за одвоен живот
- регрес за годишен одмор, доколку е утврден со соодветен акт - Одлука

Соопштение на Државниот завод за статистика на Република Македонија број  
4.1.23.08 од 23.01.2023 година

Просечно исплатената месечна бруто-плата во денари во РМ изнесува:

- 49.397,00 денари- месец ноември 2022 година,
- 42.887,00 денари- за месец јануари - декември 2021 година,
- 49.243,00 денари- за месец септември - ноември 2022 година  
(просечно исплатена бруто-плата во претходните три месеца)

Најниска основица за пресметување и плаќање на придонесите изнесува:

$$49.397,00 \times 50\% = 24.699,00 \text{ денари}^1$$

Највисока месечна основица за пресметување и плаќање на придонесите за примањата од работен однос од еден обврзник изнесува:

$$49.397,00 \times 16 = 790.352,00 \text{ денари}^2$$

Највисока месечна основица за пресметување и плаќање на придонесите за примања на извршен член на одбор на директори во трговско друштво, ..... управител на трговско друштво изнесува:

$$49.397,00 \times 16 = 790.352,00 \text{ денари}^3$$

Највисока месечна основица за пресметување и плаќање на придонесите за примања за самовработено лице изнесува:

$$49.397,00 \times 12 = 592.764,00 \text{ денари}^4$$

<sup>1</sup> Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 64/09)

<sup>2</sup> Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 171/17)

<sup>3</sup> Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 171/17)

**Вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2023 година изнесува:**

**81,6 денари<sup>5</sup> за период од 01.01 до 31.12.2023 година**

**Вредноста на бодот за пресметување на платите на судската полиција за 2022 година изнесува:**

**81,6 денари<sup>6</sup> за период од 01.01 до 31.12.2022 година**

**Вредноста на бодот за пресметување на платите на судските службеници за 2022 година изнесува:**

**81,6 денари<sup>7</sup> за период од 01.01 до 31.12.2022 година**

**Вредноста на бодот за пресметување на платите на јавнообвинителските службеници за 2022 година изнесува:**

**81,6 денари<sup>8</sup> за период од 01.01 до 31.12.2022 година**

**Вредноста на бодот за пресметување на платите на затворската полиција за 2022 година изнесува:**

**81,6 денари<sup>9</sup> за период од 01.01 до 31.12.2022 година**

**Максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорите на јавните установи за деца за 2022 година изнесува:**

**81,6 денари<sup>10</sup> за период од 01.01 до 31.12.2022 година**

**Вредноста на бодот за пресметување на платите на директорите и давателите на услуги во јавните установи за социјална заштита основани од Владата на Република Северна Македонија за 2022 година изнесува:**

**81,6 денари<sup>11</sup> за период од 01.01 до 31.12.2022 година**

---

<sup>4</sup> Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 171/17)

<sup>5</sup> Одлука за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2023 година („Службен весник на РСМ“ бр. 287/22)

<sup>6</sup> Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на судската полиција за 2022 година („Службен весник на РСМ“ бр. 292/21)

<sup>7</sup> Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на судските службеници за 2022 година („Службен весник на РСМ“ бр. 292/21)

<sup>8</sup> Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавнообвинителските службеници за 2022 година („Службен весник на РСМ“ бр. 30/22)

<sup>9</sup> Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на затворската полиција за 2022 година („Службен весник на РСМ“ бр. 292/21)

<sup>10</sup> Одлука за утврдување на максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорите на јавните установи за деца за 2022 година („Службен весник на РСМ“ бр. 56/22)

Најниска плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност изнесува:

14.090,00 денари<sup>12</sup>

Даночното намалување при годишно пресметување на данокот на доход за 2023 година изнесува:

108.456,00 денари<sup>13</sup>

Даночното намалување при месечно пресметување на данокот на доход за 2023 година изнесува:

108.456,00 : 12 = 9.038,00<sup>14</sup> денари

Висина на стапките на придонесите од задолжително социјално осигурување – кои ќе се применуваат со исплатата на платата за месец јануари 2023 година:

Бруто плата за 2023 година	
Вид на придонес	Стапка на придонес
Задолжително пензиско и инвалидско осигурување	18,8%
Задолжително здравствено осигурување	7,5%
Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување	0,5%
Задолжителен придонес за осигурување во случај на невработеност	1,2%
Вкупно	28%

Во контекст на навремено информирање и известување на нашите корисници Ве известуваме дека од страна на Управата за јавни приходи објавени се повеќе информации кои можете да ги преземете од следните линкови:

- <http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/945>
- <http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/947>

<sup>11</sup> Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на директорите и давателите на услуги во јавните установи за социјална заштита основани од Владата на Република Северна Македонија за 2022 година („Службен весник на РСМ“ бр. 60/22)

<sup>12</sup> Спогодба за утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност („Службен весник на РСМ“ бр. 302/21);

<sup>13</sup> Член 10 став 4 од Закон за данокот на личен доход („Службен весник на РСМ“ бр. 241/18, Автентично толкување „Службен весник на РСМ“ бр. 84/19, 275/19, 290/20, 85/21);

<sup>14</sup> Објава за износот на даночното намалување за 2023 година („Службен весник на РСМ“ бр. 283/22)

**Патни и дневни трошоци на корисниците на средства на буџетите, буџетските корисници и единките корисници**

Со одредбите на член 17 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година („Службен весник на РСМ“ бр. 287/21) е пропишана дневница за службено патување во земјата која се пресметува од часот на тргнувањето на работникот на службеното патување до часот на враќање со превозното средство и тоа:

- дневница во висина од 700,00 денари ако службеното патување траело повеќе од 12 часа и

- дневница во висина од 350,00 денари ако службеното патување траело од 8 до 12 часа

Со одредбите на член 18 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година („Службен весник на РСМ“ бр. 287/21, 164/22) е пропишана дневница за службено патување во земјата за вработените во Министерството за внатрешни работи, Агенцијата за разузнавање, Агенцијата за национална безбедност и Управата за финансиска полиција се пресметува од часот на тргнувањето на работникот на службеното патување до часот на враќање со превозното средство и тоа:

- дневница во висина од 2.000 денари, ако службеното патување траело повеќе од 12 часа и

- дневница во висина од 1.000 денари, ако службеното патување траело од 8 до 12 часа.

Доколку на вработениот за време на службеното патување во земјата му е обезбедено сместување и исхрана, на вработениот му припаѓа 20% од дневницата утврдена во ставот 1 на овој член.